

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

3. Министерот за стопанство со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајниот корисник.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3744/1/1
28 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2531.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11. 07. 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот објект-деловна зграда со површина од 648 м2, која се наоѓа на ул. "Лазар Личеновски" бр. 46-Скопје, лоцирана на КП 9557, КО Центар I-Скопје, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за финансии за потребите на Царинската управа.

Член 2

Правото на користење на објектот опишан во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2904/2
11 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2532.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11. 07. 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот објект-Дом "АСНОМ"-Делчево, лоциран на КП 6683, КО-Делчево, со вкупна површина од 19122 м2 од која 16389 м2 дворно земјиште, видно од Поседовен лист 1037, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за култура за потребите на Домот на културата "Никола Јонков Валцаров"-Делчево.

Член 2

Правото на користење на објектот опишан во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2910/2
11 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2533.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за организација и работа на органите на државна администрација ("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), а внаста член 6 од Спогодбата за Сојузна Република Југославија и заклучокот од дваесет и петтата седница на Владата на Република Македонија одржана на 27. 06. 2000 год. на, министерот за финансии, донесе

УПАТСТВО ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПОСТАПКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА

Член 1

Со ова упатство се уредува административната постапка при увозот на стоки кои се на квантитативни ограничувања согласно Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Република Југославија.

Административната постапка на користење на квантитативните ограничувања утврдена со ова упатство се применува врз основа на принципот на користење: "прв дојден, прв корисник" ("first come, first served").

Член 2

Увозното царинење на стоките, за кои не се плаќа царина во рамките на квантитативните ограничувања, ќе се врши во следните царински испостави:

1. Царинска испостава Скопје
2. Царинска испостава Терминал увоз Скопје
3. Царинска испостава Консигнација и саем Скопје
4. Царинска испостава Пошта Скопје
5. Царинска испостава Железничка станица Труба-рево
6. Царинска испостава Аеродромот Скопје - отсек за стоково царинење
7. Царинска испостава Миладиновци
8. Царинска испостава Тетово
9. Царинска испостава Куманово
10. Царинска испостава Деве Баир - отсек за стоково царинење
11. Царинска испостава Штип
12. Царинска испостава Делчево - отсек за стоково царинење
13. Царинска испостава Велес
14. Царинска испостава Железничка станица - отсек за стоково царинење
15. Царинска испостава Кавадарци
16. Царинска испостава Струмица
17. Царинска испостава Битола
18. Царинска испостава Пошта Битола
19. Царинска испостава Прилеп
20. Царинска испостава Охрид
21. Царинска испостава Струга

Член 3

Барање за користење на количински ограничувања (во натамошниот текст: барање) се поднесува на образецот кој е составен дел на ова упатство, во два примерока.

Барањето се пополнува од страна на увозникот (или на неговиот застапник) и се предава:

- кај појдовната гранична царинска испостава - заедно со документот со кој започнува транзитната постапка (ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен контролник) или

- кај одредишната царинска испостава - заедно со документот со кој била извршена транзитната постапка (ТИР Карнет или ЕЦД).

Царинската испостава кај која барањето е предадено веднаш го испраќа својот примерок од барањето по факс апарат кај одговорниот царински службеник во Царинската управа.

Ќе се смета дека барањето е прифатено од страна на царинските органи кога од факс апаратот ќе се добие потврда дека факс-пораќата е правилно испратена. Фотокопија од оваа потврда се прикачува кон примерокот предвиден за царинската испостава кај која барањето е предадено и истите се чуваат на посебно место по хронолошки ред. Оригиналната потврда дека факс-пораќата е правилно испратена се прикачува кон вториот примерок од барањето и му се враќа на подносителот на барањето.

Член 4

Приемот на барањата во Царинската управа се врши непрекинато, секој ден од 0 до 24 часот.

Прифаќање на барањата во Царинската Управа се врши по ред кој што одговара на редот на нивното добивање (датум и време).

Обработувањето на барањата во Царинската управа се врши секој работен ден, а обработката се врши за секој претходен, односно за сите претходни календарски денови поединечно од 0 до 24 часот.

Член 5

Во Царинската управа треба:

1. да се направат фотокопии од сите барања добиени како факс пораќи за денот, односно деновите кои се обработуваат;

2. да се евидентираат сите барања по календарски ден по тарифна ознака, за увозник;

3. да се изврши проверка дали вкупното количество на соодветна стока од барањата по календарски ден за определена тарифна ознака го надминува преостанатото количинско ограничување и да се изврши нејзина распределба на количински ограничувања:

- ако вкупното количество на соодветна стока од барањата по календарски ден за определена тарифна ознака не го надминува преостанатото количинско ограничување - одговорниот царински службеник издава потврда за користење на количинското ограничување за бараната количина на секој увозник;

- ако вкупното количество на соодветна стока од барањата по календарски ден за определена тарифна ознака го надминува преостанатото количинско ограничување - одговорниот царински службеник издава потврда за користење на количинското ограничување за сразмерен дел од бараната количина на секој увозник, во зависност од количината која што била барана.

4. да се евидентира распределената количина до потполно исцрпување на количинското ограничување.

Член 6

Потврдата за користење на количинско ограничување се издава на фотокопијата од барањето кое што е пристигнато во Царинската управа, на делот од образецот кој што е предвиден за таа намена.

Одговорниот царински службеник во Царинската управа најдоцна до 12 часот ги испраќа сите потврди кои што се издадени во текот на работниот ден (за претходниот, односно за претходните календарски денови) по факс апарат во секоја царинска испостава во која стоките треба увозно да се царинат.

Фотокопија од потврдата добиени од факс апаратот со која се потврдува дека факс пораќата е правилно испратена се прикачува кон потврдата за користење на количинско ограничување и истите се чуваат на посебно место во Царинската управа подредени по хронолошки ред.

Член 7

Во царинската испостава во која што стоките треба увозно да се царинат треба да се направат две фотокопии од сите потврди за користење на количинско ограничување кои се добиени како факс пораќи. Една фотокопија се прикачува кон вториот примерок од барањето за користење на количинските ограничувања, кој што треба да биде поднесен од страна на царинскиот декларант во предметната декларација, а втората фотокопија се оверува и му се враќа на царинскиот декларант по завршувањето на целата царинска постапка.

Член 8

Барањето за користење на количинските ограничувања може да се поднесе најрано со денот на влегувањето во сила на ова упатство, односно најрано на првиот календарски ден од годината за која што количинските ограничувања се определени.

Потврдата за користење на количинското ограничување може да се искористи најдоцна до последниот календарски ден од годината за која што количинските ограничувања се определени.

Член 9

Увозникот на стоката кој што бара да се здобие со преференцијален третман за да може да ги користи количинските ограничувања треба на царинскиот орган да му презентира доказ за потекло на стоката, согласно со Анекс II Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија.

Член 10

За исцрпување на количинските ограничувања, Царинската управа веднаш ги известува сите царински испостави и прави соопштение во најмалку два дневни весника.

Член 11

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.08.2000 година.

Бр. 11-11127/1
19 јули 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КОЛИЧИНСКИ ОГРАНИЧУВАЊА

Примерок за царинската испостава кај која се поднесува барањето	1. УВОЗНИК		Бр. _____	3. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ		Бр. _____
	2. ДОГОВОР ЗА СЛОБODНА ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА)					
			одговорно лице _____ (м.п)			
	4. ГРАНИЧНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА		5. К-број (ЕЦД, ТИР)			
	6. РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗИЛО		7. Тир. карнет бр.			
	8. ЕДИН. МЕРА	9. КОЛИЧИНА	10. ТАР. ОЗНАКА			
	11. ОПИС					
12. ДАТУМ И ЧАС		14. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА КАЈ КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО				
13. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ		одговорно лице _____ (м.п)				

ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КОЛИЧИНСКИ ОГРАНИЧУВАЊА

15. Број	16 Датум	17 Тар. ознака	18. Един. мера	19. Количина
Одговорен царински службеник _____ (м.п)				

ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ ЌЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КОЛИЧИСКИ ОГРАНИЧУВАЊА

Примерок за царинската испостава на увозно царинење	2	1. УВОЗНИК	Бр.	3. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ	Бр.
		2. ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА)		одговорно лице	(м.п)
		4. ГРАНИЧНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА		5. К-број (ЕЦД, ТИР)	
		6. РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗИЛО		7. Тир. карнет бр.	
		8. ЕДИН. МЕРА	9. КОЛИЧИНА	10. ТАР. ОЗНАКА	
		11. ОПИС			
		12. ДАТУМ И ЧАС	14. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА КАЈ КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО		
	13. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ		одговорно лице		(м.п)

ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КОЛИЧИСКИ ОГРАНИЧУВАЊА

15. Број	16 Датум	17 Тар. ознака	18. Един. мера	19. Количина
Одговорен царински службеник (м.п)				

ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ ЌЕ БИДАТ ОТОРЛЕНИ

Инструкција за пополнување на барањето за користење на количински ограничувања

Рубриките во Примерокот за царинската испостава кај која се поднесува барањето -1 и во Примерокот за царинската испостава на увозно царинење -2 мора да бидат идентично пополнети.

Рубриките се пополнуваат со машина за пишување, печатар или рачно со мастило со читливи печатни букви. Образецот не смее да содржи бришани податоци или допишувања.

Рубриките означени со број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 се пополнуваат од страна на подносителот на барањето, додека рубриките означени со број 12 и 14 се пополнуваат од одговорното лице во царинската испостава во која се поднесува барањето. Рубриките означени со број 15, 16, 17, 18 и 19 во Потврдата за користење на количинско ограничувања се пополнуваат од одговорниот царински службеник во Царинската Управа.

Рубриките кои ги пополнува подносителот на барањето се пополнуваат на следниот начин:

Рубрика 1 - Се запишува назив и адреса на увозникот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува матичниот (даночниот) број на увозникот.

Рубрика 2 - Се запишува земјата/земјите од соодветниот Договор за слободна трговија.

Рубрика 3 - Се запишува назив и адреса на подносителот на барањето (увозникот или неговиот застапник), име и презиме и потпис на одговорното лице подносителот на барањето. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува матичниот (даночниот) број на подносителот. Оваа рубрика подносителот ја оверува со печат.

Рубрика 4 - Се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде стоките влегле во царинското подрачје на Република Македонија.

Рубрика 5 - Се запишува бројот од Контролникот (ЕЦД, ТИР) во кој што е заведен транзитниот документ кај појдовната гранична царинска испостава.

Рубрика 6 - Се запишува регистарски број на транспортното средство во кое стоката е директно натоварена (вличното возило и приколка). Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот број само на едно транспортно средство.

Рубрика 7 - Доколку транзитната постапка се одвива согласно ТИР Конвенцијата се запишува серискиот број на ТИР карнетот. Во спротивно оваа рубрика не се пополнува.

Рубрика 8 - Се запишува задолжителната единица на мера од Одлуката за распоредување на стоките на формите на извоз и увоз.

Рубрика 9 - Се запишува количината на стоките изразена во задолжителната единица на мера, заокружена на две децимални места.

Рубрика 10 - Се запишува тарифната ознака на стоките опишани во рубрика 11. Во оваа рубрика се запишува само една тарифна ознака.

Рубрика 11 - Се запишува вообичаениот трговски назив на стоката и податоци потребни за идентификација и распоредување на стоката според Царинската тарифа.

Рубрика 13 - Се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде стоките увозно ќе се царинат.

Рубриките кои ги пополнува царинскиот орган се пополнуваат на следниот начин:

Рубрика 12 - Се запишува датумот и часот од потврдата добиена од факс апаратот кај царинската испостава кај која барањето е поднесено со која се потврдува дека барањето како факс порака е правилно испратено во Царинската управа.

Рубрика 14 - Се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава кај која се поднесува барањето, име и презиме и потпис на одговорниот царински службеник. Оваа рубрика царинскиот службеник ја оверува со печат.

Забелешка: Барањата кои не се целосно и правилно пополнети ќе бидат отфрлени.

2534.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), а во врска член 11 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска и заклучно од дваесет и петтата седница на Владата на Република Македонија оддржана на 27.06.2000 година, министерот за финансии донесе

УПАТСТВО ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПОСТАПКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ

Член 1

Со ова упатство се уредува административната постапка при увозот на земјоделски и прехранбени стоки кои се на царинските квоти согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска.

Административната постапка на користење на царинските квоти за земјоделски и прехранбени производи утврдена со ова упатство се применува врз основа на принципот на користење на квоти: "прв дојден, прв корисник" ("first come, first served").

Член 2

Увозното царинење на стоките, за кои не се плаќа царина во рамките на квантитативните ограничувања, ќе се врши во следните царински испостави:

1. Царинска испостава Скопје
2. Царинска испостава Терминал увоз Скопје
3. Царинска испостава Консигнација и саем Скопје
4. Царинска испостава Пошта Скопје
5. Царинска испостава Железничка станица Трубаково
6. Царинска испостава Аеродромот Скопје - отсек за стоково царинење
7. Царинска испостава Миладиновци
8. Царинска испостава Тетово
9. Царинска испостава Куманово
10. Царинска испостава Деве Баир - отсек за стоково царинење
11. Царинска испостава Штип
12. Царинска испостава Делчево - отсек за стоково царинење
13. Царинска испостава Велес
14. Царинска испостава Железничка станица - отсек за стоково царинење
15. Царинска испостава Кавадарци
16. Царинска испостава Струмица

17. Царинска испостава Битола
18. Царинска испостава Пошта Битола
19. Царинска испостава Прилеп
20. Царинска испостава Охрид
21. Царинска испостава Струга

Член 3

Барање за користење на царински квоти (во натамошниот текст: барање) се поднесува на образецот кој е составен дел на ова упатство, во два примерока.

Барањето се пополнува од страна на увозникот (или на неговиот застапник) и се предава:

- кај појдовната гранична царинска испостава - заедно со документот со кој започнува транзитната постапка (ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен контролник) или

- кај одредената царинска испостава - заедно со документот со кој била извршена транзитната постапка (ТИР Карнет или ЕЦД).

Царинската испостава кај која барањето е предадено веднаш го испраќа својот примерок од барањето по факс апарат кај одговорниот царински службеник во Царинската управа.

Ке се смета дека барањето е прифатено од страна на царинските органи кога од факс апаратот ќе се добие потврда дека факс-пораќата е правилно испратена. Фотокопија од оваа потврда се прикачува кон примерокот предвиден за царинската испостава кај која барањето е предадено и истите се чуваат на посебно место по хронолошки ред. Оригиналната потврда дека факс-пораќата е правилно испратена се прикачува кон вториот примерок од барањето и му се враќа на подносителот на барањето.

Член 4

Приемот на барањата во Царинската управа се врши непрекинато, секој ден од 0 до 24 часот.

Прифаќање на барањата во Царинската управа се врши по ред кој што одговара на редот на нивното добивање (датум и време).

Обработувањето на барањата во Царинската управа се врши секој работен ден, а обработката се врши за секој претходен, односно за сите претходни календарски денови поединечно од 0 до 24 часот.

Член 5

Во Царинската управа треба:

1. да се направат фотокопии од сите барања добиени како факс пораќи за денот, односно деновите кои се обработуваат;

2. да се евидентираат сите барања по календарски ден по тарифна ознака, за увозник;

3. да се изврши проверка дали вкупното количество на соодветна стока од барањата по календарски ден за определена тарифна ознака го надминува преостанатото царинска квота и да се изврши нејзина рас пределба на царински квоти:

- ако вкупното количество на соодветна стока од барањата по календарски ден за определена тарифна ознака не ја надминува преостанатата царинска квота - одговорниот царински службеник издава потврда за користење на царинска квота за бараната количина на секој увозник;

- ако вкупното количество на соодветна стока од барањата по календарски ден за определена тарифна ознака го надминува преостанатата царинска квота - одговорниот царински службеник издава потврда за користење на царинската квота за сразмерен дел од

бараната количина на секој увозник, во зависност од количината која што била барана.

4. да се евидентира распределената количина на потполно исцрпување на царинската квота.

Член 6

Потврдата за користење на царинска квота се издава на фотокопијата од барањето кое што е пристигнато во Царинската управа, на делот од образецот кој што е предвиден за таа намена.

Одговорниот царински службеник во Царинската управа најдоцна до 12 часот ги испраќа сите потврди кои што се издадени во текот на работниот ден (за претходниот, односно за претходните календарски денови) по факс апарат во секоја царинска испостава во која стоките треба увозно да се царинат.

Фотокопија од потврдата добиена од факс апаратот со која се потврдува дека факс пораќата е правилно испратена се прикачува кон потврдата за користење на количинско ограничување и истите се чуваат на посебно место во Царинската управа подредени по хронолошки ред.

Член 7

Во царинската испостава во која што стоките треба увозно да се царинат треба да се направат две фотокопии од сите потврди за користење на царинската квота кои се добиени како факс пораќи. Една фотокопија се прикачува кон вториот примерок од барањето за користење на количинските ограничувања, кој што треба да биде поднесен од страна на царинскиот декларант во предметната декларација, а втората фотокопија се оверува и му се враќа на царинскиот декларант по завршувањето на целата царинска постапка.

Член 8

Барањето за користење на царинските квоти може да се поднесе најрано со денот на влегувањето во сила на ова упатство, односно најрано на првиот календарски ден од годината за која што царинските квоти се определени.

Потврдата за користење на царинската квота може да се искористи најдоцна до последниот календарски ден од годината за која што царинските квоти се определени.

Член 9

Увозникот на стоката кој што бара да се здобие со преференцијален третман за да може да ги користи царинските квоти треба на царинскиот орган да му презентира доказ за потекло на стоката, согласно со протоколот 2 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска.

Член 10

За исцрпување на царинската квота, Царинската управа веднаш ги известува сите царински испостави и прави соопштение во најмалку два дневни весника.

Член 11

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.08.2000 година.

Бр. 11-11294
19 јули 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ

Примерок за царинската испостава кај која се поднесува барањето	1. УВОЗНИК Бр.		3. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ Бр.	
	2. ДОГОВОР ЗА СЛОБODНА ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА)		одговорно лице (м.п)	
	4. ГРАНИЧНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА			
	6. РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗИЛО		5. К-број (ЕЦД, ТИР)	
	7. Тир. карнет бр.		10. ТАР. ОЗНАКА	
	8. ЕДИН. МЕРА	9. КОЛИЧИНА		
	11. ОПИС			
12. ДАТУМ И ЧАС		14. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА КАЈ КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО		
13. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ		одговорно лице (м.п)		

ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ

15. Број	16 Датум	17 Тар. ознака	18. Един. мера	19. Количина
Одговорен царински службеник (м.п)				

ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ ЌЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ

Примерок за царинската испостава на увозно царинење	2		1. УВОЗНИК		Бр.	3. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ		Бр.
			2. ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА)				одговорно лице (м.п)	
			4. ГРАНИЧНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА		5. К-број (ЕЦД, ТИР)			
			6. РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗИЛО		7. Тир. карнет бр.			
	8. ЕДИН. МЕРА		9. КОЛИЧИНА		10. ТАР. ОЗНАКА			
	11. ОПИС							
	12. ДАТУМ И ЧАС				14. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА КАЈ КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО			
13. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ				одговорно лице (м.п)				

ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ

15. Број	16 Датум	17 Тар. ознака	18. Един. мера	19. Количина
Одговорен царински службеник (м.п)				

ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ ЌЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ

Инструкција за пополнување на барањето за користење на царински квоти

Рубриките во Примерокот за царинската испостава кај која се поднесува барањето -1 и во Примерокот за царинската испостава на увозно царинење -2 мора да бидат идентично пополнети.

Рубриките се пополнуваат со машина за пишување, печатар или рачно со мастило со читливи печатни букви. Образецот не смее да содржи бришани податоци или допишувања.

Рубриките означени со број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 се пополнуваат од страна на подносителот на барањето, додека рубриките означени со број 12 и 14 се пополнуваат од одговорното лице во царинската испостава во која се поднесува барањето. Рубриките означени со број 15, 16, 17, 18 и 19 во Потврдата за користење на царински квоти се пополнуваат од одговорниот царински службеник во Царинската управа.

Рубриките кои ги пополнува подносителот на барањето се пополнуваат на следниот начин:

Рубрика 1 - Се запишува назив и адреса на увозникот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува матичниот (даночниот) број на увозникот.

Рубрика 2 - Се запишува земјата/земјите од соодветниот Договор за слободна трговија.

Рубрика 3 - Се запишува назив и адреса на подносителот на барањето (увозникот или неговиот застапник), име и презиме и потпис на одговорното лице подносителот на барањето. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува матичниот (даночниот) број на подносителот. Оваа рубрика подносителот ја оверува со печат.

Рубрика 4 - Се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде стоките влегле во царинското подрачје на Република Македонија.

Рубрика 5 - Се запишува бројот од Контролникот (ЕЦД, ТИР) во кој што е заведен транзитниот документ кај појдовната гранична царинска испостава.

Рубрика 6 - Се запишува регистарски број на транспортното средство во кое стоката е директно натоварена (влечното возило и приколка). Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот број само на едно транспортно средство.

Рубрика 7 - Доколку транзитната постапка се одвива согласно ТИР Конвенцијата се запишува серискиот број на ТИР карнетот. Во спротивно оваа рубрика не се пополнува.

Рубрика 8 - Се запишува задолжителната единица на мера од Одлуката за распоредување на стоките на формите на извоз и увоз.

Рубрика 9 - Се запишува количината на стоките изразена во задолжителната единица на мера, заокружена на две децимални места.

Рубрика 10 - Се запишува тарифната ознака на стоките опишани во рубрика 11. Во оваа рубрика се запишува само една тарифна ознака.

Рубрика 11 - Се запишува вообичаениот трговски назив на стоката и податоци потребни за идентификација и распоредување на стоката според Царинската тарифа.

Рубрика 13 - Се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде стоките увозно ќе се царинат.

Рубриките кои ги пополнува царинскиот орган се пополнуваат на следниот начин:

Рубрика 12 - Се запишува датумот и часот од потврдата добиена од факс апаратот кај царинската испостава кај која барањето е поднесено со која се потврдува дека барањето како факс порака е правилно испратено во Царинската управа.

Рубрика 14 - Се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава кај која се поднесува барањето, име и презиме и потпис на одговорни-

от царински службеник. Оваа рубрика царинскиот службеник ја оверува со печат.

Забелешка: Барањата кои не се целосно и правилно пополнети ќе бидат отфрлени.

2535.

Врз основа на член 7 од Законот за сточарството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВОДЕЊЕ МАТИЧНО КНИГОВОДСТВО, СЕЛЕКЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО СТОЧАРСТВОТО

1. Универзитетот "Кирил и Методиј"-Институт за сточарство-Скопје се овластува да води матично книговодство, селекција и следење на состојбите во сточарството.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-4277/2

27 јуни 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

2536.

Врз основа на член 6 од Законот за сточарството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ЕВИДЕНЦИЈА И УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА НА ДОБИТОКОТ

1. Универзитетот "Кирил и Методиј"-Институт за сточарство-Скопје се овластува да врши обележување, евиденција и утврдување на сопственоста на сите категории на говеда, овци, кози, свињи и коњи, а по потреба и друг добиток.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-4276/2

27 јуни 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

2537.

Државната изборна комисија, врз основа на член 8, став 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/96, 48/96 и 56/96), на седницата одржана на 27 јули 2000 година, донесе

ОДЛУКА

I

1. Нусрет Муфтари, се разрешува од функцијата заменик член на Општинската изборна комисија во Општина Битола, по негово барање.

Кенан Хасани, се именува за заменик член на Општинската изборна комисија во Општина Битола.

2. Кирил Тасевски, се разрешува од функцијата заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Старавина, по негово барање.

Аце Бакиевски, се именува за заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Старавина.

3. Бесник Граждани, се разрешува од функцијата член на Општинската изборна комисија во Општина центар Жупа, по негово барање.

Именувааниот заменик член, Едил Тонини, се именува за член на Општинската изборна комисија во Општина Центар Жупа.

Исени Шпетим, се именува за заменик член на Општинската изборна комисија во Општина Центар Жула.

4. Науме Наумоски, се именува за заменик член на Општинската изборна комисија во Општина Вранештица.

5. Јакимче Илиев, се разрешува од функцијата заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Зрновци, по негово барање.

Босилка Михајлова, се именува за заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Зрновци.

6. Зоран Ковачески и Верица Јовева, се разрешуваат од функцијата претседател, односно заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Мешеишта, по нивно барање.

Весна Кичеџ и Владо Крлески, се именуваат за претседател, односно заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Мешеишта.

7. Снежана Богданоска, се разрешува од функцијата заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Долнени, по нејзино барање.

Виолета Попоска-Тројачанец, се именува за заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Долнени.

8. Јоска Матески, се разрешува од функцијата претседател на Општинската изборна комисија во Општина Кривогаштани, по негово барање.

Љубен Нешкоски, се именува за претседател на Општинската изборна комисија во Општина Кривогаштани.

9. Стојанче Ристов, се разрешува од функцијата заменик член на Општинската изборна комисија во Општина Конче, по негово барање.

Ацо Горѓиев, се именува за заменик член на Општинската изборна комисија во Општина Конче.

10. Фикири Бектеши, се разрешува од функцијата член на Општинската изборна комисија во Општина Велешта, по нејзино барање.

Шахин Трена, се именува за член на Општинската изборна комисија во Општина Велешта.

11. Сашко Лазаров, се разрешува од функцијата претседател на Општинската изборна комисија во Општина Богомила, по негово барање.

Надица Андреева, се именува за претседател на Општинската изборна комисија во Општина Богомила.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-126/1 Претседател
28 јули 2000 година на Државната изборна комисија,
Скопје Јосиф Луковски, с.р.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за обезбедување средства за трошоците за работата на Советот за радиодифузија, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 60/2000, е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

ОД ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА

Во точка 5 треба да стои "Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 година".

Бр. 23-3118/2 Од Владата на
27 јули 2000 година Република Македонија
Скопје

Државната изборна комисија, на седницата одржана на 27 јули 2000 година, ја даде следнава

ИСПРАВКА

Во Одлуката за именување претседатели, членови и заменици на општинските изборни комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија" број 58/2000), во делот што се однесува на претседателот, односно заменик претседателот на Општинската изборна комисија во Општина Ресен, наместо зборот "Лозово", треба да стои зборот "Ресен".

Бр. 07-127/1
28 јули 2000 година
Скопје

Од Државната изборна
комисија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Мицев Драган од Скопје, ул. "Таки Даскалот" бр. 5-а, нас. Драчево, за прогласување на исчезнато лице за умрено и тоа лицето Мицковски Никола, роден на 12.07.1913 година во Софија НР Бугарија, а државјанин на Р.Македонија, кој е татко на предлагачот Мицев Драган.

Се повикува исчезнатото лице како и секој друг што знае нешто за неговиот живот да се јави во судот во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, по истекот на овој рок исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП бр. 93/2000. (26679)

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово заведен е спор за развод на брак, по тужба на тужителот Сатки Баки од с. Тетово, против тужената Анденоми Баки родена Ндрио од с. Тетово, сега со непозната адреса во странство. Во спротивно, судот на тужената и го назначува привремениот застапник, адвокат Наташа Бачоска од Тетово, која ќе ја застапува тужената во постапката се додека тужената или нејзин полномошник не се појави во судот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 343/2000. (27088)

Пред Основниот суд во Тетово заведен е спор по тужба на тужителот Мехмети Јусуф Вехби од Тетово, ул. "Киро Ристовски Дрнц" бр. 101, против тужената Хусеини Берзатова Шефка од Тетово, сега со непозната адреса во Турција.

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да ја достави својата адреса во судот. Во спротивно, судот ќе и постави привремен застапник кој го води процесот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 370/2000. (27091)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за физичка делба по предлог на предлагачот Миловановски Лазар од с. Вратница, против Миловановски Драго од с. Вратница.

Се повикува противникот Миловановски Драго од с. Вратница, сега со непозната адреса во Германија, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето да се јави во судот како противник, а по предлог на предлагачот Миловановски Лазар од с. Вратница. Доколку во одредениот рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 195/2000. (27095)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачите Злате и Димче Добревски од с. Цепчиште, застапувани од адвокатот Љубомир Стефановски од Тетово, против противниците Ристо и Бранко Добревски од с. Цепчиште, сега со непозната адреса во Бразил.

Се повикуваат противниците да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јават во судот како противници, а по предлог на предлагачите. Доколку во одредениот рок не се јават и не одредат полномошник, судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 165/2000.

(27103)

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост, по тужба на тужителит Рамадани Ебиба Осман од с. Урвич, против Осман Ебиба Ибишко од с. Урвич, сега со непозната адреса во СРЈ. Вредност на спорот 20.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави застапник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува во текот на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 420/2000.

(27107)

ОСНОВЕН СУД ШТИП

Во Основниот суд во Штип поведена е постапка за делба на заеднички имот, по предлог на предлагачот Живков Димитрие од Штип, против противниците Раде Живков од с. Крупиште, Симо Живков од с. Крупиште и Љупчо Живков од Љубљана, со непозната адреса во Р. Словенија.

Се повикува противникот Љипчо Живков во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд и да достави точна адреса или да постави свој полномошник или застапник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Штип, ВПП. бр. 53/99. (27110)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 9418/99 од 29.06.2000 година, на регистарска влошка бр. 02032166?4-03-000, го запиша уписот на трансформација на претпријатието и усогласување со ЗТД на Друштвото со ограничена одговорност за производство на јајца и бројери Живинарска фарма АД Гевгелија, ул. "Моинки пат" 66.

Основачи на друштвото се: Акционерски капитал во износ од 1.596.431 ДЕМ или 49.338.400,00 денари.

Дејности: 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 51.19, 51.2, 51.21, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.57, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 60.2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во копнениот друмски сообраќај, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Се брише Коштаревски Кирил в.д. директор со ограничени овластувања.

Се запишува Коштрески Кирил, извршен директор, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 9418/99.

(27131)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. бр. 5539/99 од 20.12.1999 година, во регистарска влошка 02024050?3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за градежништво, инженеринг, промет и услуги НИКОМ ИСКРА Гоко и др. ДОО ул. "Мите Богоевски" бр. 236, Скопје.

Основачи: Гоко Митрески од Скопје, Глигорије Митрески од Скопје, фонд за пензиско и инвалидско осигурување.

Дејности: 11.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 33.40, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.22/2, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 70.11, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција.

Гоко Митрески - управител со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 553/99.

(10128)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. бр. 7044/99 од 28.12.1999 година, во регистарска влошка 02023138?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИКТОР КОМПАНИ Славе ДООЕЛ увоз - извоз ул. "Мишко Михајловски" бр. 9, Скопје.

Дејности: 24.52, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 92.32, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Надворешно трговски промет: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Албанија и Грција, консигнациона продажба.

Претежна дејност на друштвото: 52.33 - трговија на мало со козметички и тоалетни препарати.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Славе Попов - управител без ограничување.

Во надворешно трговскиот промет, друштвото ќе го застапува Славе Попов - управител без ограничување. Основач на друштвото е Славе Попов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 70/44/99.

(10129)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. бр. 8331/99 од 22.02.2000 година, во регистарска влошка 020250137-4-04-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Акционерско друштво за земјоделие, индустрија и кооперација ЛОЗАРСТВО и ПЕРЕРАБОТКА увоз - извоз ул."III. Муб" бр. 17, Куманово.

Акционерското друштво ќе работи под назив: Акционерско друштво за земјоделие, индустрија и кооперација ЛОЗАРСТВО и ПЕРЕРАБОТКА увоз - извоз, ул."III. МУБ" бр. 17, Куманово.

Скратен назив гласи: АД ЗИК ЛОЗАРСТВО - ОВОШТАРСТВО и ПЕРЕРАБОТКА увоз - извоз.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41, 01.41/3, 15, 15.3, 15.32, 15.87, 15.89, 15.9, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 51.21, 51.31, 51.34, 52.11, 52.21, 52.25, 52.62, 60.24, 70.20, 71.31, 71.34, 74.84, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на извоз и увоз на стоки и услуги во малограничен промет, посредување во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Кирил Илиевски претседател на управен одбор и застапник во надворешно трговскиот промет, со ограничени овластувања, при склучување на договори за купопродажба кои се однесуваат на располагање со основни средства, чија вредност е поголема од 10% од основната главница на друштвото потребна е согласност од управен одбор, односно надзорен одбор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 8331/99. (10130)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. бр. 8339/99 од 22.02.2000 година, во регистарска влошка 020250147-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Акционерско друштво за земјоделие, индустрија и кооперација СТОЧАРСТВО и ПЕРЕРАБОТКА увоз - извоз, ул."III. МУБ" бр. 17, Куманово.

Акционерското друштво ќе работи под назив: Акционерско друштво за земјоделие, индустрија и кооперација СТОЧАРСТВО и ПЕРЕРАБОТКА увоз - извоз, ул."III. МУБ" бр. 17, Куманово.

Дејности: 01.2, 01.23, 01.30, 01.4, 01.41, 01.42, 15.7, 15.71, 15.72, 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 15.1, 15.11, 15.13, 15.4, 15.41, 15.42, 19.10, 51.2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 52.11, 52.21, 52.22, 52.27, 52.62, 60.24, 63.1, 63.11, 63.12, 70.20, 71.31, 71.34, 85.20, 93.05, 74.82, 74.84, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на увоз и извоз на стоки и услуги во малограничен промет, посредување во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Тихомир Ангеловски претседател на управен одбор и застапник во надворешнотрговскиот промет со ограничени овластувања при склучување на договори за купопродажба кои се однесуваат на располагање со основните средства чија вредност е поголема од 10% од основната главница на друштвото, потребна е согласност на управен одбор, односно надзорен одбор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 8339/99. (10131)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 8064/99, на регистарска влошка бр. 02023007 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и градежништво ВЕКсон Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Франц Лист" бр. 43.

Дејности: 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 25.21, 25.22, 36.63, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 28.12, 15.61, 15.81/1, 15.85, 15.32, 15.81/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 71.32, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 63.40, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.50, 51.13, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/3, 74.40, 52.74, 52.72/1, 52.72/2, 26.12, 63.12, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона и консигнациона продажба, посредување и реекспорт, туристички услуги, меѓународна шпедиција, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Содружник: Сашо Крстев од Скопје. Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Крстева Соња-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 8064/99. (10820)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 8169/99, на регистарска влошка бр. 02019776 ?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија и услуги БЕНЦИО ПРОМ Рами ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Бажрам Шабани" бр. 26а.

Фирма: Друштво за трговија и услуги БЕНЦИО ПРОМ Рами ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Бажрам Шабани" бр. 26а.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.98/2, 17.40/1, 17.60, 18.10, 18.30, 19.20, 19.30, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Овластување на субјектот на уписот: неограничени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено лице за застапување: Бељули Рами-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 8169/99. (10821)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 2949/99, на регистарска влошка бр. 02021657 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИБА 94 Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 63 а.

Дејности: 01.11, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.41, 01.42, 01.50, 02.01, 15.11, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.85, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.24, 19.10, 20.40, 21.21, 28.72, 28.75, 36.12, 45.41, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12,

52.21, 52.22, 52.23, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 55.23, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 72.30, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ангеловски Бранко-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 2949/99. (10822)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 10114/99, на регистарска влошка бр. 02017632 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство и трговија ЕЛМОТЕРМ Коста ДООЕЛ Гевгелија, ул. "Коста Рацин" бр. 12.

Основач: Гацев Коста ул. "Коста Рацин" бр. 12, Гевгелија.

Дејности: 30.01, 30.02, 31.10, 31.62, 51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.61, 51.64, 61.70, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72, 60.24, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Друштвото во внатрешен промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување: Гацев Коста-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 10114/99. (10823)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 666/99, на регистарска влошка бр. 02018263 ?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето согласно ЗТД на Друштвото за трговија и услуги СТЕВ КОМПАНИ Анета ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Благоја Стефковски" бр. 21/1-3, Скопје.

Дејности во внатрешен промет: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.50, 36.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 52.11, 52.12, 52.21, 71.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 52.50, 50.20, 50.40/4, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.12, 63.40, 70.20, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 52.74. Дејности во надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, шпедиција и констигнација, реекспорт, туристички услуги, малограничен промет со соседните земји Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Друштвото во прометот со трети лица ќе го застапува лицето Јаковска Анета-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 666/99. (10824)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 5810/99, на регистарска влошка бр. 02027293 ?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало АКА-КОМЕРЦ Василка ДООЕЛ извоз-увоз Гевгелија, ул. "Ристо Бојмалиев" бр. 2, Гевгелија.

Друштвото ги обавува следните дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.35, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 52.30/2, 60.24, 63.12, 63.40, 74.40, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара целосно со целокупниот свој имот. Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Василка Горѓиева-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 5810/99. (10825)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 11608/99, на регистарска влошка бр. 02025426 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги КРИСТЕП Илија ДООЕЛ Гевгелија, ул. "Крушевска" бр. 13.

Единствен содружник: Илија Каев од Гевгелија. Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.61, 15.81, 15.91, 15.98/2, 17.40, 15.81/2, 17.40/1, 17.40/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.51, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.51, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Илија Каев-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 11608/99. (10826)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 12989/98, на регистарска влошка бр. 02020674 ?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги НИКОЛА-С Никола ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 40/1-2.

Основач: Никола Костов Стојанчев од Бугарија. Дејности: 51.41, 51.42, 51.47, 51.31, 51.32, 51.33, 74.84, 93.04, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, комисиони работи, продажба на странски стоки од констигнациони склади, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања и целосна одговорност. Никола Стојанчев-управител и застапник во НТП.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 12989/98. (10827)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 12321/99, на регистарска влошка бр. 02025300 ?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство,

услуги и трговија на големо и мало ГУРСЕСЛЕР Алпаслан и др. ДОО увоз-извоз ул. "Севастополска" бр. 25, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 15.87, 15.33, 17.51, 17.54/1, 18.21, 20.30, 20.40, 51.64, 20.51, 20.52, 21.23, 21.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.50, 36.61, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.20, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 70.31, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување, консигнација, малогра ничен промет со соседните земји Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет одговара со целокупниот свој имот со кој располага. За управител на Друштвото се именува Алпаслан Гурсес, кој е застапник и во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 12321/99. (10828)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 15458/99, на регистарска влошка бр. 02025328 ?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија ЕВРО ЕКСПРЕС СО Димче ДООЕЛ експорт-импорт ул. "710" бр. 1, Скопје.

Основач: Димче Спасов од Скопје, со стан на ул. "Бојмија" бр. 8/49.

Дејности на друштвото во внатрешнотрговското работење: 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.34, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/3, 74.84. Дејности во надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, инженеринг (инвестициони работи во странство), малогра ничен промет со Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија, превоз на патници и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки, меѓународен транспорт на стоки, застапување на странски фирми, посредување во областа на прометот на стоки и услуги, комисионо работење, компензациона трговија, трговија на консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот. За управител на Друштвото се именува лицето Спасов Димче од Скопје, со стан на ул. "Бојмија" бр. 8/49. Управителот го застапува Друштвото во внатрешното и надворешното трговско работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 15458/99. (10829)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 793/2000, на регистарска влошка бр. 02025483 ?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Угостителска дејност ПРЕМИЕР Хари Милиеве Алексиевски ТП Скопје, ул. "Мирка Гинова" бр. 21.

Основач на фирмата е Хари Алексиевски од Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, одговара со целосен свој личен имот. Управител без ограничување е Хари Алексиевски.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 793/2000. (10830)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 6854/99, на регистарска влошка бр. 02022648 ?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговија на мало со текстилни производи ДАДИ Снежана Васил Цицонкова ТП Скопје, ул. "Подграфе" бр. 41.

Шифри на дејност: 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.12, 52.48, 17.54, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24.

За вршење на дејности спрема трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата. За обврските спрема трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот. Снежана Цицонкова-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 6854/99. (10831)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 8883/99, на регистарска влошка бр. 02024423 ?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз КАНЕКС Тодоровски Дракче и др. ДОО Скопје, ул. "Торонто" бр. 26.

Основачи: Тодоровски Дракче од Скопје, со стан на ул. "Торонто" бр. 26, Тодоровски Ванчо од Скопје, со стан на ул. "Торонто" бр. 26 и Тодоровска Снежана од Скопје, со стан на ул. "Торонто" бр. 26.

Дејности: 15.11, 15.13, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.34, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.51, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување во правниот промет со стоки и услуги, малогра ничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапува лицето Дракче Тодоровски од Скопје-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 8883/99. (10832)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 8428/99, на регистарска влошка бр. 02024414 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги ДЕМИНА Муса ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Панче Неделковски" бр. 33.

Усогласување на претпријатието со ЗТД. Друштвото за производство, промет и услуги ДЕМИНА Муса ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Панче Недел-

ковски" бр. 33 Скопје, е основано од единствениот содружник Муса Дедеиќ од Скопје со стан на ул. "Панче Неделковски" бр. 33.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува со неограничени овластувања. За обврските преземени во правниот промет со трети лица Друштвото има целосна одговорност. Лице овластено за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Муса Дедеиќ-управител со неограничени овластувања.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 01.21, 01.30, 15.33, 15.87, 15.89, 15.94, 17.40, 17.54, 17.60, 17.72, 18.24, 22.22, 25.13, 25.24, 28.63, 28.73, 28.74, 36.63, 45.34, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/4, 52.74, 63.40, 71.34, 71.40, 74.12, 74.40, 74.81, 74.84, 93.02, 93.05, 65.12/3. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 8428/99. (10833)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 4130/99, на регистарска влошка бр. 0205036 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, услуги и трговија ГЛОБУС Глигор ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "7 Ноември" бр. 32 Гевгелија.

Дејности: 18.24, 19.20, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.84, 92.31, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.05. Во надворешнотрговското работење Друштвото ќе ги обавува следниве дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, комисиони работи, реекспорт, консигнација.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јосифов Глигор-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 4130/99. (10834)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 8652/99, на регистарска влошка бр. 02024542 ?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАГ-КОМПАНИ Драган и Цветет ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Бриселска" бр. 6/2-14.

Усогласување на Претпријатие за производство и трговија на големо и мало ДАГ-КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Бриселска" бр. 6/2-14. Согласно ЗТД новиот назив на фирмата ќе биде: Друштво за производство, трговија и услуги ДАГ-КОМПАНИ Драган и Цветет ДОО увоз-извоз Скопје. Седиштето на друштвото ќе биде на ул. "Бриселска" бр. 6/2-14 во Скопје. Како основач во друштвото пристапува лицето Цветет Халими од Скопје, согласно Одлуката од 04. 06. 1999 година.

Дејности со кои друштвото ќе се занимава се следните: 26.21, 26.22, 26.40, 26.61, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.98/2, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 51.37, 51.36, 51.34, 51.33, 51.53, 51.54, 51.55, 51.47, 51.70, 74.84, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Се разрешува лицето Драган Видиниќ-директор без ограничување, а за лице овластено за застапување и претставување на друштвото се именува лицето Цветет Халими-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 8652/99. (10835)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 468/2000, на регистарска влошка бр. 02027323 ?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ТРИМАКС Горан и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Мариовска" бр. 3/33.

Фирма: Друштво за трговија и услуги ТРИМАКС Горан и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Мариовска" бр. 3/33.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.12, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со сите свои средства. Управител: Димитров Горан.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 468/2000. (10836)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 8185/98, на регистарска влошка бр. 02016971 ?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија на големо и мало увоз-извоз, застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С Емилија ДООЕЛ ул. "Маршал Тито" бб, Крива Паланка.

Основач е Стојановска Емилија ул. "Маршал Тито" бб, Крива Паланка.

Дејности: 52.11, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 02.01, 02.02, 01.05, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.31, 29.32, 29.71, 31.61, 31.62, 24.30, 26.70, 14.21, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 41.00, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 33.20, 33.30, 28.40, 28.52, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 29.72, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12,

52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 74.30, 70.20, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, 74.84, 92.33, 80.42, 90.00. Дејности во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, комисиона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител: Матевска Мирјана без ограничување. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапува Матевска Мирјана-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 8185/98. (10837)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 982/99, на регистарска влошка бр. 02015989-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СЛАВЕЈ-ПРОМ Стојковска Калинка ДООЕЛ увоз-извоз с. Псача Ранковце.

Содружник и управител без ограничување: Стојковска Калинка од с. Псача Ранковце.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.89, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.30/1, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување со странски фирми, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 982/99. (10838)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 1830/99, на регистарска влошка бр. 02023642 ?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, градежништво и услуги МАРК СТАН Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Анкарска" бр. 21/22, Скопје.

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.51, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 67.13, 70.20, 70.31, 70.32, 72.20, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.61, 92.62. Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, посредување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител: Матевска Мирјана без ограничување. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапува Матевска Мирјана-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 1830/99. (10839)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 5778/99, на регистарска влошка бр. 02025612 ?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за угостителство и промет ЦВЕТКОВО МЕАНЧЕ Миле ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Првوماјска" бр. 10.

Дејности во внатрешниот промет: 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 63.30. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Миле Трајановски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 5778/99. (10840)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 13134/98, на регистарска влошка бр. 02016409 ?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија, угостителство и услуги БИЛЈАНА КОМПАНИ ББА Бојан и други ДОО ул. "Иво Лола Рибар" бб, Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 11.20, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.42, 24.51, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.26, 26.30, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.82/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.21, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2,

74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.40, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, консигнација и реекспорт, застапување на странско лице, услуги на меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, без ограничување. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ангел Смилевски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 13134/98. (10841)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 7612/99, на регистарска влошка бр. 02023839 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, угостителство, туризам, трговија и превоз ДАХ Драги ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 22.

Претпријатието е претворено во трговско друштво согласно ЗТД и Изјава за основање на ДООЕЛ од 19. 06. 1999 година. Содружник на друштвото е Стефановски Драги од Куманово.

Дејности: 01.23, 01.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.65, 26.66, 28.12, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.40, 34.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 45.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.83, 74.84, 90.00, 92.33, 92.34, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Стефановски Драги-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 7612/99. (10842)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 13046/99, на регистарска влошка бр. 02023365 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство, услуги и промет ВИТИ Страхил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Васил Горгов" ТЦ Капиштец лок. 24.

Основач на друштвото е Мишев Страхил од Скопје, ул. "Париска" бр. 17-а. Основачкиот влог е 169.134 дем.

Внатрешната трговија е: 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.73, 28.74, 29.12, 29.22, 29.30, 29.31, 29.71, 18.22, 18.21, 15.81, 15.82, 36.50, 36.63, 52.11, 52.24, 52.21, 45.21/1, 45.25, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.45, 45.34, 60.24, 52.72/1, 52.72/2, 74.12, 72.30, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 74.13, 74.14, 63.40, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.12, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.70, 51.35, 51.51, 74.20/2. Надворешната трговија е: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, посредување и застапување на странски фирми, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт, шпедиција и консигнациона продажба и комисиона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител без ограничување е Мишев Страхил.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 13046/99. (10843)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 921/99, на регистарска влошка бр. 02025316 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги БЛИЦ ЕКСПОРТ Митко ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Никола Карев" бр. 15.

Основач: Митко Лешев.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 74.82, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, консигнација, реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Митко Лешев-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 921/99. (10844)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 2934/99, на регистарска влошка бр. 02016077 ?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговец со мешовита стока САШО-КО-МЕРЦ ТП Даница Ристо Софрониевска Гостивар, нас. Млаки бр. 64.

Седиште: Гостивар, нас. Млаки. Основач: Даница Софрониевска од Гостивар, нас. Млаки бр. 64.

Дејности: 52.27-друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници, 52.11-трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12-друга трговија на мало во продавници со мешовита стока.

За овластувањата во правниот промет ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Даница Софрониевска-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 2934/99. (10845)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 2302/99, на регистарска влошка бр. 02025339 ?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД на ТП за промет на мало со прехранбени и непрехранбени производи за домаќинствата ДИСКОНТ ИЦЕ Ристе Никола Никодиноски Гевгелија, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 48, Гевгелија.

Основач на ТП е лицето Никодиноски Ристе од Гевгелија, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 48.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување на ТП е Никодиноски Ристе-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 2302/99. (10846)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 9301/98, на регистарска влошка бр. 02021587 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги З.А.Д. Звонко ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 140.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги З.А.Д. Звонко ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 140.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.25, 24.42, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.14, 36.30, 36.50, 36.65, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 70.20, 70.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 55.11, 55.22, 55.21/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Грција, и Бугарија, застапување и продажба на странска стока од консигнациони складишта, работи на посредување, работи на застапување, привремен увоз односно извоз на стоки и опрема заради производство и пакување на услуги, работи на долгорочна кооперација, меѓународни агенциски работи.

Овластување на субјектот на уписот: неограничени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено за застапување: Стојиловски Звонко -управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 9301/98. (10847)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 2143/99, на регистарска влошка бр. 02025481 ?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЕТ-МАР Петров Блажо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. "Браќа Цунови" бр. 36.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 50.20, 27.42, 27.44, 27.43, 27.45, 28.11, 28.75, 37.10, 37.20, 25.22, 25.23, 25.24, 36.63, 24.63, 24.30, 24.66, 26.62, 26.66, 21.21, 21.25, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складишта, малограничен

промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Петров Блажо-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 2143/99. (10848)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 10493/98, на регистарска влошка бр. 02017517 ?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Трговското друштво за производство, трговија и транспорт КОДКЕЈ-АПЕХ и други, извоз-увоз ДОО Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 107-6/1.

Дејности: 52.12, 52.48, 51.43, 51.65, 51.61, 51.54, 52.46, 74.40, 51.15, 45.31, 45.42, 51.70, 51.17, 74.20/3, 74.14, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 51.56, 52.47, 74.12, 60.24, 63.21, 63.12, 63.40, 74.82, 74.84, 64.12, 28.63, 28.75, 28.11, 28.12, 28.52, 28.61, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет спрема трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Арсовска Лидија-управител со неограничена одговорност.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 10493/98. (10849)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 442/99, на регистарска влошка бр. 02019586? 8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ХУЛУСИ КОМЕРЦ Исмаил ДООЕЛ Черкези Куманово.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.66, 26.70, 45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.50, 51.15, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиони и консигнациони работи, меѓународни агенциски работи и туристички посредувања, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, вршење на стопанска дејност во странство, отворање на заеднички фирми, претставништва и слично, инженеринг.

Единствен содружник на друштвото е лицето Исмаил Османи од с. Черкези Куманово.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото одговара со сите свои средства.

Управител: Исмаил Османи, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 442/99. (15177)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9219/98, на регистарска влошка бр. 0200771-8? 3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ПОЛИГОР Игор и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Петко Јанчевски" бр. 376 Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.33, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги, малограничен промет со соседните земји.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет трговското друштво одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување на трговското друштво во внатрешниот и надворешниот промет е Мишевски Игор, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9219/98 (15179)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9422/99, на регистарска влошка бр. 0202131-57-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија на големо и мало СНАБДИТЕЛ Димитар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 25.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.34, 71.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациони работи во областа на прометот, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Димитар Мишков - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9422/99 (15182)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9886/99, на регистарска влошка бр. 0201761-37-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Производно кооперативно трговско друштво ДУКАТ Горѓи ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Ловкенска" бр. 10-а Скопје.

Основач: Дуковски Горѓи од Скопје.

Дејности: 27.10, 27.20, 27.30, 27.40, 27.50, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.76, 28.72, 28.73, 38.74, 29.31, 29.32, 30.01, 30.02, 33.10, 33.20, 33.40, 33.50, 25.22, 25.21, 25.24, 20.10/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 51.70, 51.57, 17.40/1, 19.30, 19.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 37.10, 37.20, 20.20, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45,

52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот Дуковски Горѓи - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9886/99 (15183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7343/99, на регистарска влошка бр. 0202143-57-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Градежното трговско друштво НИДЕС-ИНЖЕНЕРИНГ Никодин и други ДОО увоз-извоз ул. "Јуриј Гагарин" бр. 66-а Скопје.

Основачи: Никодин Десовски од Скопје и Тронда Десовска од Скопје.

Дејности: 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 20.10/1, 20.20, 20.40, 20.30, 20.52, 15.98/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 34.45, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 55.21, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 60.21, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 65.12/3, 74.84, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 92.60, 92.61, 92.62, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, малограничен промет со соседните земји, реекспорт, изведуваче на инвестициони работи во странство, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Никодин Десовски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7343/99 (15185)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7269/99, на регистарска влошка бр. 0202070-37-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за промет и услуги во прометот ГРОСС АГЕНТ Славко ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Партизански одреди" бр. 79/8, Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 24.16, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 55.30/1, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.83, 74.84, 92.72, 93.01, 93.02.

Дејности во надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, комисиона продажба, застапување и посредување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7269/99 (15187)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8572/99, на регистарска влошка бр. 0202443-02-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало "КИМАЈА" Марија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Маџари" бб.

Извршено усогласување со ЗТД и запишано во трговскиот регистар Друштвото за услуги и трговија на големо и мало КИМАЈА Марија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Маџари" бб.

Дејности: 15.13, 15.86, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.63, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Истапуваат основачите Јадранка Јововиќ, Нада Донева и Ванчо Донева.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Марија Ракиќ, управител без ограничувања.

Содружник на друштвото е лицето Марија Ракиќ од Скопје со место на живеење на ул. "Маџари" бр. 54 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8572/99 (15188)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12524/98, на регистарска влошка бр. 0202494-22-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за транспорт, производство и промет СТЕФ-ТРАНС Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Атинска" бр. 12/3-14.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 28.11, 28.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, шпедиција, реекспорт, консигнација, претставување, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Единствен содружник е Зоран Стефановски од Скопје.

Во правниот промет со трети лица СТЕФ-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со свој имот.

Лицето за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Стефановски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12524/98 (15189)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10901/99, на регистарска влошка бр. 0201571-92-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија КУМ 1 Драган ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "Титова Митровачка" бр. 20 Куманово.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 27.21, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 93.02, 93.04, 93.05, 45.21.

Дејности во надворешнотрговско работење се: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и малограничен промет со други странски земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Застапување: Драган Стојилковски - управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10901/99 (15190)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4964/99, на регистарска влошка бр. 0202503-87-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија и угостителство ГОКИ-КОМЕРЦ Тони ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци ул. "Цано Поп Ристов" бр. 2.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 15.32, 15.31, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.93, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 55.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на меѓународна шпедиција, меѓународни агенциски услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица ДОО настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДОО одговара со свој имот.

Управител на ДОО е Тони Славев.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4964/99 (15191)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14005/99, на регистарска влошка бр. 0202465-92-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги КОЛМА Гоце ДООЕЛ Скопје ул. "Руди Чајавац" бр. 6/65.

Содружник е: Калевски Гоце од Скопје.

Дејности: 01.12, 02.02, 15.81, 15.98/2, 20.30, 20.51, 25.24, 26.25, 28.21, 31.62, 45.21, 45.25, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.18,

51.19, 51.23, 51.32, 51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.43, 51.45, 51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.24, 52.41, 52.44, 52.46, 52.72, 55.22, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 60.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 72.50, 72.60, 74.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Управител на друштвото е Калевски Гоце со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14005/99 (15192)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8557/99, на регистарска влошка бр. 0202365-97-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ШОТА Нермин и други ДОО извоз-увоз Тетово, с. Боговиње-општина Боговиње.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 52.44, 52.62, 51.21, 51.22, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.23, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, 51.52, 51.45, 51.63, 51.57, 51.42/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.66, 50.20, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05.

Надворешнотрговско работење - дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, услуги во меѓународниот превоз на стоки и патници, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет спрема трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Нермин Адеми - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8557/99 (15193)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11609/99, на регистарска влошка бр. 0202544-87-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД како ДООЕЛ Друштвото за транспорт, производство и трговија и услуги ЦАНЕ Александар, ДООЕЛ увоз-извоз с. Негорци-Гевгелија ул. "Маршал Тито" бр. 25.

Основач е Боболков Александар.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.64, 93.05,

надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнации, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Боболков Александар - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11609/99 (15194)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12609/99, на регистарска влошка бр. 0202097-17-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД во ДООЕЛ Друштвото за внатрешен и надворешен промет, производство и услуги ПЕТРОКОМ Елизабета ДООЕЛ Скопје ул. "Шидска" бр. 24-1/13.

Основач-единствен содружник Елизабета Петровска.

Дејности: 17.40/1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.12, 74.20/3, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Елизабета Петровска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12609/99 (15195)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1632/99, на регистарска влошка бр. 0202561-27-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство и трговија на големо и мало ИСИМЕКС Искендер Имери ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје, с. Арачиново.

Основач: Искендер Имери, од Скопје, с. Арачиново.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.10, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ, комисиона продажба, продажба на стоки во консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Искендер Имери, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1632/99 (15196)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2182/99, на регистарска влошка бр. 0201686-07-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија на големо и мало БАБ 95 Бајрам ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Боро Менков" бр. 3/4-13.

Содружник: Бајрам Демири од Скопје ул. "Боро Менков" бр. 3/4-13.

Фирма: Друштво за трговија на големо и мало БАБ 95 Бајрам ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: ул. "Боро Менков" бр. 3/4-13 Скопје.

Дејности: 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.26, 52.12, 52.11, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.47, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.33, 51.41, 51.24, 51.64, 51.53, 51.55, 51.56, 51.51, 51.47, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.81, 92.34, 65.12/3, 74.84, 70.20, 63.40, 72.30, надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Управител: Бајрам Демири без ограничување.

Одговорност: Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2182/99 (15197)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11175/99, на регистарска влошка бр. 0202726-37-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија, услуги и посредување КРИСТИ БОЈ Елизабета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Хо Ши Мин" бр. 202-а.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.73, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 15.81, 93.02, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, комисиони работи, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Овластен потписник е Елизабета Петровска Маневска, управител со неограничени овластувања.

Застапник за надворешнотрговскиот промет е Елизабета Петровска Маневска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11175/99 (15198)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 353/99, на регистарска влошка бр. 020139407-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија, угостителство, транспорт и шпедиција БАИС КОМПАНИ Бастри и др. Скопје, с. Мојанци.

Трговското друштво се основа со договор за основање на трговско друштво во облик на ДОО од 07.12.1998 година склучен помеѓу Бастри Бајрами и Исен Бајрами од Скопје.

Дејности: 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,

51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.13, 74.40, 74.84, врши комплетен надворешнотрговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, меѓународно сообраќајно агендски работи, меѓуграничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител на друштвото е Бајрами Исен од Скопје, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 353/99 (15199)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2318/99, на регистарска влошка бр. 008474, го запиша во трговскиот регистар претворање на претпријатие во ДООЕЛ на друштво за производство, трговија и услуги "БОНАДЕЈ" Борче Горѓијоски ДООЕЛ увоз-извоз с. Другово, Кичево.

Претпријатието за трговија на големо и мало "БОНАДЕЈ" Ц.О. увоз-извоз с. Другово, Кичево се усогласува со законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно.

Основац на друштвото е Борче Горѓијоски од с. Другово, Кичево.

Дејности: 01.41, 14.11, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.87, 15.89, 15.95, 15.98, 20.10/1, 20.10/2, 22.15, 22.33, 26.52, 26.61, 26.66, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малоограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања. Полна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешнотрговски промет.

Борче Горѓијоски - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2318/99. (15410)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 33/2000 од 10.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово, се запишува КК "Шкендија" од Тетово.

Работата и активностите на здружението е поттикнување и омасовување на спортот, развивање и унапредување на системот на унапредување, развој и соработка со другите клубови во Република Македонија и надвор од неа и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "С.Пинџур" бр. 4, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово.

(26397)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 31/2000 од 10.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово, се запишува Фудбалски клуб "Блаце" с.Блаце.

Работата и активностите на здружението се омасовување на спортот во местото на општината и пошироко, ангажирање на млади на спортски план, соработки и размена на спортски искуства со сите клубови во општината и надвор од неа, учествување во организирани систем на натпреварување, обезбедување на терени, објекти, реквизити и опрема според можноста за работа на клубот и слично.

Седиштето на здружението е во с.Блаце, а истото ќе делува на подрачјето на општина Брвеница и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (26398)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 29/2000 од 10.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово, се запишува Здружението на корисници на вода за наводнување од КСМ "Радиовце-Бистрица" пумпна страница Непроштено.

Работата и активностите на здружението е подобрување на условите за наводнување на земјоделците, подобра координација помеѓу самите земјоделци и помеѓу ВКЗ и ВП, изградба и подобрување на мрежата за наводнување, поефикасно и рационално користење на водата за наводнување, зголемување на наводнувањите површини и слично.

Седиштето на здружението е во с.Непроштено, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (26399)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 25 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име СОМБО КЛУБ "БОЈАНА" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на клубот се остварување на хуманитарна културна, спортска и едукативна поддршка на членовите, а поврзани со изучување на СОМБО Боречката вештина без оружје, а кое што е поврзано со остварување на физичкото и интелектуалното зацврстување на човекот преку едукација на стручни кадри, развивање на стручноста, подучување на кадети и младинци со организирање на тренинзи, предавања, семинари и курсеви, организирање и учествување на сомбо натпревари, обезбедување на контакти со други клубови и слично.

Седиштето на СОМБО КЛУБОВ "БОЈАНА" е во Прилеп, на ул. "Јоска Јорданоски" бб.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Јолески Киро - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (26400)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III Рег.зг.бр. 42/2000 од 5.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Организацијата на Ромската младина "Англунипе" Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Горги Поп Христов" бр. 3/2-1.

Дејноста на организацијата на ромската младина "Англунипе" на Република Македонија е: поттикнување и подигнување на моралната свест кај младите роми за образование и едукација, ангажирање на децата од предшколската возраст за изучување на македонскиот јазик, развивање на свеста кај школската младина за важноста на образованието, слободно одлучување на младите за избор на натамошно школување, слободно изразување за полето на сексуалната едукација и развивање на индивидуализмот, елиминација на

полните предрасуди, воведување на мерки за намалување на процентот на младинки за подигнување на свеста за образование, обезбедување стипендии за одлични талентирани и социјално загрозени средношколци, обезбедување стипендии за школување надвор од земјата и размена на студенти, ангажирање за стручна подготовка за работа на компјутери и учење на странски јазици, организирање на трибини и предавање заради превенција на наркоманија, алкохолизирање, проституција, постоечки професионални заболувања, организирање на подготвување на културниот, забавниот и спортскиот живот на младите, еколошката свест кај младите, ангажирање околу младите роми што ги посетуваат специјалните училишта, оспособување на кадри за вишо и високо образование и за реализација на факултативна настава на ромски јазик, вклучување на младите роми во јавниот живот и соработка со други младински студентски, хуманитарни, невладини организации од земјата и странство.

Со денот на запишување во Регистарот Организацијата на ромската младина "Англунипе" на Република Македонија се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26401)

Основниот суд во Винаца, со решение Рег.бр. 4/2000 од 12.06.2000 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Хуманитарна организација "Роми" - Винаца. Здружението ќе дејствува на територијата на општина Винаца, неговото седиште е во Винаца, ул. "Братство Единство" бр. 37.

Работата и активностите на здружението е невладино, неполитичка организација на Ромите од Винаца, кое е основано со слободно изразена волја на граѓаните од Ромската популација, за задоволување на нивните пошироки и заеднички интереси, преку соработка со сите невладини организации и здруженија во Република Македонија и надвор од неа Меѓународни фондации, стручни и научни организации и институции, Собранието и Владата на Република Македонија, органите на локалната самоуправа и верските заедници.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца, ул. "Братство Единство" бр. 37, Винаца.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува здружението во правниот промет и спрема трети лица во јавноста се именува Нешат Омеров од Винаца, ул. "Братство Единство" бр. 37.

Од Основниот суд во Винаца. (26402)

Основниот суд во Винаца, со решение Рег.бр. 5/2000 од 7.06.2000 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружение на индивидуални производители за здрава еколошка храна "ЕКО Градина" - Блатец. Здружението ќе дејствува на територија на општина Блатец, а неговото седиште е во Блатец.

Работата и активностите на здружението е самостојно здружение на граѓани кое работи на поттикнување и развивање на производство за здрава еколошка храна добиена по биолошки - природен пат без примена на недозволените средства во сферата на производство на храна добиена по биолошки - природен пат, развивање на еколошката свест и разрешување на проблемите од еколошка природа заради зачувување и унапредување на животната средина.

Седиштето на здружението се наоѓа во Блатец.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува здружението во правниот промет и спрема трети лица во јавноста се именува Сашо Тиловски од Блатец.

Од Основниот суд во Винаца. (26403)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 8/2000 од 14.07.2000 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани следното здружение:

Име на субјектот: Здружение на трудови инвалиди - пензионери - Валандово.

Седиште на субјектот: Валандово.

Иницијатори за основање: Анастасија Јанева, Никола Николов, Златанка Лазарова, Невена Мицева, Фроса Накова.

Основните цели и задачи на здружението се следење на целокупната проблематика поврзана со квалификација, доквалификација, рехабилитација, интеграција на трудовите инвалиди - пензионери во општината и соработка со носителите на општествената заштита на трудовите инвалиди - пензионери.

Лице овластено за застапување е Анастасија Јанева од Валандово.

Подрачје на дејствување на здружението е територијата на општина Валандово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (26405)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 947/99 од 13.04.2000 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 759, се запишува здружението на граѓани Македонско друштво за испитување без разрушување, со скратено име МДИБР, со седиште во Скопје, бул. "Октомвриска Револуција" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Драган Славков.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обезбедување форми на барање, толкување и размена на знаења и информации од областа на развојот и примената на ИБР и во однос на тоа да изврши презентација на оригиналните комуникации и дискусии.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.04.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26636)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 105/2000 од 14.07.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Валентина Томислав Јанчевска ТП од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (27036)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 112/2000 од 14.07.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Родна Јован Партенова ТП од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (27040)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 117/2000 од 14.07.2000 го-

дина е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Бебе" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (27044)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 122/2000 од 19.07.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ДУТТ "Халкидики-Турс" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (27048)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 120/2000 од 17.07.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Дајас" од с.Василево, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (27053)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение СТ.бр. 52/96 од 14.07.2000 година по предлог на доверителите е отворена постапка за присилно порамнување во стечај, помеѓу стечајниот должник 33 "Единство" од с.Челопек и неговите доверители.

Според ова порамнување стечајниот должник обврските кон доверителите настанати пред отворање на стечајната постапка ќе ги намери со 60% износ за период од 2 години од правосилноста на решението за одобреното присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување се определува за ден 21.09.2000 година во 10,00 часот, судница 1/1 на кое се повикуваат доверителите да одлучуваат за склучување на предложеното присилно порамнување.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат, а ако доверителот е правно лице со поднесокот со кој гласа мора да приложи доказ дека поднесокот го потпишал застапникот.

Против решението дозволена е жалба во рок од 8 дена по објавувањето, преку Основниот суд во Тетово до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (27071)

Основниот суд во Битола на ден 19.06.2000 година со решение Ст.бр. 121/99 отвори стечајна постапка над стечајниот должник АД "Стоко-комерц" Битола.

Се свикува Собрание на доверителите за 23.08.2000 година во 11,00 часот во судница бр. 31 во Основниот суд во Битола, на кое врз основа на извештајот на Стечајниот управник ќе се одлучува за натамошниот тек на стечајната постапка (извештајно рочиште).

Од Основниот суд во Битола. (27079)

Основниот суд во Кичево, со решение СТ бр. 45/2000 од 18.07.2000 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги, увоз-извоз "Јоцо пром" Милка Дамјаноска ДООЕЛ Кичево, ул. "Цветко Јаковлески" бр. 38, и истата не се спроведува, поради немање средства во стечајната маса, и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (27115)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 145/00 од 11.07.2000 над ПП "Твинс тред" од Битола, со дејност - превоз, со жиро сметка 40300-601-75990, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27116)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 466/2000 од 16.06.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги "Меглена" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Московска" бр. 12, Скопје, со жиро сметка 40100-601-359441.

За ликвидатор се определува лицето Лидија Петрушева од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 63-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26818)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 703/99 од 29.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, производство, услуги и инженеринг "Леуново комерц" д.о.о. увоз-извоз од Гостивар, ул. "Паңче Поповски" бр. 23, Гостивар, со жиро сметка 415100-601-2840.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26880)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1558/2000 од 14.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Контекс унион" д.о.о. од Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 68, Скопје, со жиро сметка 40120-601-95469.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26884)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1630/2000 од 28.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и транспорт "BAKO" експорт-импорт од Скопје, ул. "2" бр. 84, Скопје, со жиро сметка 40100-601-211938.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26886)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1618/2000 од 24.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Видра" д.о.о. од Скопје, ул. "Октомвриска Революција" бр. 8-1/4, Скопје, со жиро сметка 40120-601-296833.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26890)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1549/2000 од 22.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Виктор комерц" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Даме Ивановски" бр. 3, Скопје, со жиро сметка 40110-601-224137.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26893)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1577/2000 од 22.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство на електрични апарати, трговија и застапување "Ево терм" д.о.о. експорт-импорт Ервин Вонов и др. Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 19-а, Скопје, со жиро сметка 40100-601-391836.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26899)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1624/2000 од 15.06.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ТЕХНОХЕМАТ" увоз-извоз д.о. од Скопје, ул. "Московска" бр. 5-2/25, Скопје, со жиро сметка 40120-601-395877.

За ликвидатор се определува лицето Манчев Андреја од Скопје, ул. "Московска" бр. 5-2/25.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26943)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 680/99 од 17.05.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ДЕ-СПИР" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 97, Скопје, со жиро сметка 40110-601-304951.

За ликвидатор се определува лицето Бибоски Јане од Гостивар, ул. "Кеј Братство Единство" бр. 3-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26964)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 554/2000 од 19.07.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно градежно претпријатие "Циле компани А-Г" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 36, со жиро сметка 41500-601-62670.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27028)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се врши продажба на 5/8 земјоделско земјиште КП бр. 195, план 4, скица 3, м.в. "Село", култура нива 4 класа, со вкупна површина 650 м² во КО Марино, сопственост на Нешевска Нада од Марино, ул. "402"

(по ново 403) бр. 7, по цена 15 германски марки од м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ "Автокоманда", општина Гази Баба, Скопје.

(26458)

Се продава идеална половина земјоделско земјиште - нива, во вкупна површина од 2000 м², која се наоѓа на КП бр. 144/7, 4 класа, за КО с.Кадино, во м.в. "Араплија", сопственост на Спасовски Душко, со живеалиште во с.Новоселски пат, ул. "1409" бр. 21/5, Скопје, по цена од 93.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митко, ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Гази Баба, Скопје.

(26736)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построено на КП бр. 44/105-2, м.в. "Сал", класа 2 и 3, со површина од 2170 м², во КО Бањица, сопственост на Јусуфи Нијази, Себаедини Фикри, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар.

(26933)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построено на КП бр. 243, план 5, м.в. "Село", класа 2 пасиште, со површина од 400 м², во КО Зубовце, сопственост на Андриески Михаило Јандре, за цена од 63.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар.

(26935)

Се продава недвижен имот - нива означен како КП бр. 2656 во КО Слатино, м.в. "Село", со површина од 668 м², сопственост на Стојкоски Дуко од с.Слатино - Охрид и Стојкоски Стојан од с.Слатино - Охрид, за купопродажна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. "Македонски Просветители" бр. 5, Охрид.

(26936)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1 (вон), КП бр. 3839, дел 1, 2 и 3, план 005, скица 005, м.в. "Краиште" култура - лозје, класа 3, со површина дел-1 3496 м², дел-2 1391 м² и дел-3 147 м² или вкупна површина од 5034 м², во сопственост на Мито Гурев и Надежда Гурева, видно од ИЛ бр. 98, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (26937)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 2123/1, нива на м.в. "При бозовце", класа 7, во површина од 3450 м², опишано по ПЛ бр. 238 на КО Вешала и КП бр. 2120 на м.в. "При бозовце", нива 7 класа, во површина од 1700 м² и нива 6 класа во површина од 1488 м² по ПЛ бр. 199 на КО Вешала - Тетово, за цена од 214.020,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (26941)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/7 од неплодно на КП бр. 89 на м.в. "Старо Село" во површина од 1400 м² и од нива на КП бр. 89 на м.в. "Старо село" класа 7 со површина од 498 м² и двете заведени во ПЛ бр. 37 за КО Коњско, сопственост на продавачите Тасевски Иван Каранфил и Тасевски Иван Киме од с.Коњско - Ресен, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чије земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (26956)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 44/105-3, м.в. "Соп" нива 3 класа, со површина од 1080 м², во КО Бањица, сопственост на Зејнули Ресмије и Алили Џулијета, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чије земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (26963)

Се продава земјоделско земјиште - ниви, сопственост на Трајчевска Руса, со живеалиште во Панчево, ул. "Кикиндска" 15, Панчево, СР Југославија, со дел на посед од 1/1 (единствен сопственик). Имотот се наоѓа во Баратлиска Маала и Тресевина, Крива Паланка и е заведен во ИЛ бр. 218, за КО Осиче и тоа:

КП бр. 340, план 003, скица 010, м.в. "Баратлиска Маала", култура шума, класа 5, површина 42910 м², КП бр. 341, план 003, скица 010, м.в. "Баратлиска Маала", култура пасиште, класа 6, површина од 2335 м², КП бр. 342, план 003, скица 010, м.в. "Тресевина", култура пасиште, во површина од 2595 м².

Предметната недвижност се продава за вкупна купопродажна цена од 620.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици, соседите и други лица што имаат првствено право на купување, и лица чије земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Маршал Тито" бр. 159, Крива Паланка. (26984)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од КП бр. 1615, во м.в. "Огради", нива 2 класа, во површина од 2975 м², во КО Велешта, по ПЛ бр. 415, сопственост на Кеќа Реџеп Илќи, за вкупна цена од 24.000 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чије земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски "Плоштад на Револуција" бб, Струга. (26987)

Се продава земјоделско земјиште во КО Богданци, нива на КП бр. 794, план 4, скица 95, во м.в. "Силка", класа 3, со површина од 655 м², сопственост на Топалов Атанас од Богданци за цена од 300 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чије земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Караџанов" бр. 4, Гевгелија. (26988)

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. "Костени" лоцирана на КП бр. 967/2 за КО Косел, со вкупна површина од 1270 м², сопственост на Спирска Трајанка од Охрид, с.Косел, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сите соседи чије земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата, во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски просветители" - 8(мезанин) (27111)

Се продава земјоделско земјиште во КО Смоквица - нива на КП бр. 187/1, план 3, скица 49, во м.в. "Мрамор", класа 4, со површина од 1537 м², нива на КП бр. 1726, план 10, скица 43, м.в. "Мочарта", класа 4, со површина од 934 м², и интензивно лозје на КП бр. 1943, план 10, скица 43, м.в. "Агова Чешма", класа 1 со површина од 1837 м², сопственост на Саздов Илија од Скопје, за цена од 20 денари за м², односно вкупна цена од 86.160,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чије земјиште граничи со земјиш-

тето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Караџанов" бр. 4, Гевгелија. (27112)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3764, КО Винаца, нива, м.в. "Горица", класа 3, во вкупна површина од 980 м², заведена во ИЛ бр. 5473 за КО Винаца, сопственост на Лупчо Ристов од Винаца, ул. "Димитар Герасимовски - Дидо" - 7, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стојмир Николов, ул. "Браќа Миладинови" - 37, Винаца. (27113)

Костоски Борисов Димитар од Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 57-а, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 24057 за КО Прилеп, КП бр. 800, во м.в. "Поводеници", култура лозје, класа 2, во површина од 1399 м², и КП бр. 801, дел 1 на м.в. "Поводеници", култура градина, класа 3, површина 207 м² или вкупно 1606 м². Продажната цена на наведениот имот изнесува 53.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14, Прилеп. (27114)

Се врши продажба на недвижен имот и тоа 1200 м² од нива 4 класа, со површина од 3380 м², што се наоѓа на КП бр. 1031/1, план 10, скица 24, на м.в. "Стари лозја", КО Катланово, сопственост на Томислав Петрушевски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (27219)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 88/1 на м.в. "Ливада" класа 6, во површина од 2071 м², нива на КП бр. 466, на м.в. "Манојци" класа 5, со површина од 2057 м² и лозје на КП бр. 568 на м.в. "Лозја", класа 4, со површина од 389 м², сите заведени во ИЛ бр. 186 за КО Претор, сопственост на продавачот Тасевски Науме Горѓи од с.Претор, Ресен, за цена од 3 ДЕМ за м².

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (27234)

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеален дел во површина од 704 м², од нива во м.в. "Село", лоцирана на КП бр. 184 за КО Косел, со вкупна површина од 1546 м², сопственост на Србиноска Јорданка од Охрид, с.Косел.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата, во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски просветители" - 8(мезанин) (27235)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр.1288633 издаден од УВР-Прилеп на име Кулески Марјан, ул. "Архимедова" бр.52, Прилеп.26464

Пасош бр.163464 издаден од УВР-Тетово на име Хисен Илјази, с. Шипковица, Тетово. (26642)

Пасош бр.1029707 издаден од ГУВР-Скопје на име Ефремовска Ана, ул. "11 Октомври" бр.12/1, Скопје.

Пасош бр.840950 издаден од ГУВР-Скопје на име Ајдин Абдула, с.Арачиново, ул. "10" бр.15, Скопје.26669

Пасош бр.842712 издаден од ГУВР-Скопје на име Весел Хесат, с. Арачиново, ул. "10 бр.15, Скопје.26672

Пасош бр.753900 издаден од УВР-Куманово на име Ивановски Стефан, ул. "Гуро Гаковик" бр.55, Куманово.

Пасош бр.754143 издаден од УВР-Куманово на име Маневска Гордана, ул. "Гуро Гаковик" бр.55, Куманово.

Пасош бр.1191507/99 издаден од ГУВР-Скопје на име Јотевски Давид, ул. "Вич" бр.28/5, Скопје. (26774)

Пасош бр.213403/94 издаден од ГУВР-Скопје на име Блажевска Вионера, ул. "Вич" бр.28/5, Скопје.26776

Пасош бр.207561 издаден од ГУВР-Скопје на име Александар Галевски, ул. "Б.Нушиќ" бр.17-2/13, Скопје.

Пасош бр.207561 издаден од ГУВР-Скопје на име Александар Галевски, ул. "Б.Нушиќ" бр.17-2/13, Скопје.

Пасош бр.1334286/99 издаден од ГУВР-Скопје на име Тасев Дарко, с.Трубарево, ул. "М.Ацев" бр.50, Скопје. (26674)

Пасош бр.1128114 издаден од ГУВР-Скопје на име Фазлији Нуредин, с. Арачиново, ул. "12" бр.14, Скопје.

Пасош бр.8128731 издаден од ГУВР-Скопје на име Халиме Сулими, ул. "Кеимска" бр.60, Скопје. 26797

Пасош бр.1312336 издаден од ГУВР-Скопје на име Зафировски Раде, ул. "Трајче Здравковски" 52, Скопје.

Пасош бр.1086785 издаден од ГУВР-Скопје на име Поповски Димче, с. Црешово, Скопје. (26815)

Пасош бр.0155335 издаден од ГУВР-Скопје на име Петковски Војо, ул. "Соц.Зора" бр.59, Скопје. (26829)

Пасош бр.1324451 издаден од ГУВР-Скопје на име Ајдар Укај с.Трубарево, ул. "15" бр. 15, Скопје.(26837)

Пасош бр. 016754 на име Азиз Муса, Дебар.(26918)

Пасош бр. 0233940 на име Билали Лиман, Тетово.

Пасош бр.1146342 на име Блерта Лимани, Гостивар.

Пасош бр. 1012024 на име Серицова Бари, с. Пенци, Штип. (26928)

Пасош бр. 1162384 на име Серицова Мирем с. Панди, Штип. (26929)

Пасош бр. 0984929 на име Рустемовска Нацие с. Кишава, Битола. (26938)

Пасош бр. 1318449 на име Рустемовска Сузана с. Кишава, Битола. (26939)

Пасош бр. 1104385 издаден од УВР Струмица на име Златков Давид, с. Секирник 78, Струмица. (26940)

Пасош бр. 1101281/98 издаден од ОВР Струга на име Шеји Берат, с. Велешта, Струга. (26969)

Пасош бр. 1175492 издаден од ОВР Струга на име Шаврески Стојче, с. Мислишево, Струга. (26970)

Пасош бр. 1188478 издаден од УВР Тетово на име Арљинда Камили, с. Гајре, Тетово. (26972)

Пасош бр. 249081 издаден од УВР Тетово на име Имарја Камили, с. Гајре, Тетово. (26974)

Пасош бр. 977619/97 издаден од ГУВР-Скопје на име Ралповски Благоја, ул. "Среќко Пужалка" бр. 38а, Скопје. (26991)

Пасош бр. 999795/97 издаден од ГУВР-Скопје на име Елвис Ганиќ, ул. "Џон Кенеди" бр. 9/2-14, Скопје.

Пасош бр. 1139258 издаден од ГУВР-Скопје на име Андоновски Радун, ул. "Горѓи Скрижевски" бр. 16, Скопје. (27012)

Пасош бр. 0493453 на име Мазес Рама, с. Васкинце, Куманово. (27121)

Пасош бр. 0823942 издаден од УВР Тетово на име Палоши Имет, ул. "115" бр. 5, Тетово. (27125)

Пасош бр. 386044/94 издаден од ГУВР-Скопје на име Алит Риџан, ул. "Лисец" бр. 48, Г. Лисиче, Скопје.

Пасош бр. 1255633 издаден од ОВР - Гостивар на име Емрије Ајдари, с. Чајле, Гостивар. (27127)

Пасош бр. 1108745 издаден од ОВР - Гостивар на име Ајдари Абдулхалим, с. Чајле, Гостивар. (27128)

Пасош бр. 905892/96 издаден од ГУВР - Скопје на име Гелев Драган, ул. "В. Горгов" бр. 33, Скопје. 27133

Пасош бр. 119016 издаден од ГУВР-Скопје на име Тафоски Јусуф, ул. "М. Тито 2" бр. 50, Сарај, Скопје.

Пасош бр. 1154268 издаден од ГУВР-Скопје на име Костовски Томе, ул. "К. Новаковиќ" бр. 50-2/17, Скопје.

Пасош бр. 668342 издаден од ОВР - Гостивар на име Разије Хавзији, с. Добридол, Гостивар. (27139)

Пасош бр. 1178990/99 издаден од УВР-Куманово на име Имет Велији, ул. "Драги Шутевски" бр. 13, Куманово. (27140)

Пасош бр. 1212989 издаден од УВР - Тетово на име Исени Мухамет, с. Шемшево, Тетово. (27143)

Пасош бр. 209825/94 издаден од ГУВР - Скопје на име Јанески Драган, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 42/11, Скопје. (27144)

Пасош бр. 1054171/97 издаден од ГУВР - Скопје на име Ибрахим Исмаил, ул. "393" бр. 10А, Скопје. (27212)

Пасош бр. 349710 издаден од ОВР Валаново на име Никол Благој, с. Брајковци, Валаново. (27336)

Пасош бр. 1109914 издаден од УВР Кочани на име Велкова Ленче, ул. "А. Македонски" бр. 30, Кочани.

Пасош бр. 0065854 издаден од УВР Кочани на име Велков Гоце, ул. "А. Македонски" бр. 30, Кочани. 27341

Пасош бр. 0993073 издаден од УВР Кочани на име Велков Марко, ул. "А. Македонски" бр. 30, Кочани.

Пасош бр. 0993074 издаден од УВР Кочани на име Велков Иван, ул. "А. Македонски" бр. 30, Кочани. 27344

Пасош бр. 0297030 издаден од ОВР Дебар на име Бардул Казим, ул. "А. Зенговски" бр. 66, Дебар. (27345)

Пасош бр. 296417/94 издаден од ОВР Струга на име Азиски Мерсим, с. Окиси, Струга. (27346)

Пасош бр. 856310 издаден од ОВР Скопје на име Едровска Ирена, ул. "Бриселска" бр. 7/2-7, Скопје. 27389

Пасош бр. 606900 издаден од ОВР Скопје на име Абазовски Аднан, ул. "Гугенбергова" бр. 5А, Скопје.

Пасош бр. 161144 издаден од ОВР Скопје на име Рамадани Назиктер, с. Кондово, ул. 1 бр. 109, Скопје.

Пасош бр. 1320526 на име Колески Благојче, с. Куратица, Охрид. (27392)

Пасош бр. 1033955 да се испрати на адвокат Буревски Игор, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 18, Гостивар издаден од ОВР Гостивар на име Камбери Алзан, с. Д. Бањица, Гостивар. (27393)

Пасош бр. 1345782 издаден од УВР-Велес на име Маферов Влатко, ул. "29 Ноември" бр. 75, н. Градско, Велес. (27423)

Пасош бр. 991490 издаден од УВР-Велес на име Усеинов Раим, ул. "11 Октомври" бр. 42, н. Градско, Велес.

Пасош бр. 1230190 на име Зафиров Станка, с. Орязари, Кочани. (27497)

Пасош бр. 0020604 издаден од УВР Кочани на име Илиевски Т. Киро, ул. "Цветан Димов" бр. 9, Кочани.

Пасош бр. 185072/94 на име Колонија Авди, с. Радолишта, Струга. (27503)

Пасош бр. 1279245/99 издаден од ГУВР-Скопје на име Емруш Рахмани, ул. "Џон Кенеди" бр. 12, Скопје.

Пасош бр. 1175043/99 издаден од ОВР Струга на име Каба Дрита, с. Велешта, Струга. (27567)

Пасош бр. 1175042/99 издаден од ОВР Струга на име Каба Кашиф, с. Велешта, Струга. (27568)

Пасош бр. 1175044/99 издаден од ОВР Струга на име Каба Јетеса, с. Велешта, Струга. (27570)

Пасош бр. 1175046 издаден од ОВР Струга на име Каба Гертјана, с. Велешта, Струга. (27572)

Пасош бр. 1175047 издаден од ОВР Струга на име Каба Блертон, с. Велешта, Струга. (27573)

Пасош бр. 1175045/99 издаден од ОВР Струга на име Каба Аљбуљена, с. Велешта, Струга. (27575)

Пасош бр. 0324887 издаден од ГУВР-Скопје на име Тодоровски Богдан, ул. "О. Николов" бр. 164, Скопје.

Пасош бр. 1380780/2000 издаден од ГУВР-Скопје на име Јонузи Рамадан, ул. "А. Писевски" бр. 21А, Скопје.

Пасош бр. 209227/94 од Аранѓеловац издаден од УВР-Скопје на име Радосављевиќ Милка, ул. "Црногорска" бр. 47Б, Скопје. (27596)

Пасош бр. 1036075/97 на име Алиевска Мине, с. Наколец, Ресен. (27617)

Пасош бр. 014808/93 издаден од УВР Охрид на име Лечоски Гоце, ул. "С. Наумов" бр. 139, Охрид. (27621)

Пасош бр. 1364914 на име Емил Велкоски, ул. "Егејска" бр. 18, Прилеп. (27628)

Пасош бр. 0667933 на име Јакимовски Дејан, ул. "Револуција" бр. 34/3, Куманово. (27632)

Пасош бр. 1292457 издаден од УВР Струмица на име Костова Магда, с. Радово 75, Струмица. (27610)

Пасош бр. 1080894 издаден од УВР Битола на име Јовановски Васко, ул. "Крсто Нале" бр. 110, Г. Оризари, Битола. (27664)

Пасош бр. 032330/94 на име Пајазити Лазим, ул. "Бањешница" бр. 66, Гостивар. (24921)

Чекови од бр. 014000040192 - 401926 од тековна сметка бр. 12897781 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Расипов Алит, Скопје. (26645)

Чекови бр. 0080004019260, 0080004019261 од бр. 0110004283396 до 0110004283399 и броевите 0110004283403, 0110004283404 од тековна сметка бр. 12711499 издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Горѓиќ Вера, Скопје. (26787)

Чекови бр. 0130004134412 и 013000414413 од тековна сметка бр. 4219017 на име Шароњева Лилјана, ул. "Ленинова" бр. 17, Радовиш. (26503)

Чекови од бр. 0170000041979 до 0170000041988 од тековна сметка бр. 0008304585 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Манчева Владанка, бул. "Ј. Санадански" бр. 88/4-10, Скопје. (27132)

Чекови бр. 0090001938713, 0090000512277, 0090001525404, 0090001236766 и 0090000544324/96 од тековна сметка бр. 0011219025 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Лазо Атанасовски, ул. "Соц. Зора" бр. 36/16, Скопје. (27142)

Чекови бр. 0140000389390, 0140000389391 и 0140000389392 од тековна сметка бр. 13740 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Стоименова Васка, Скопје. (27145)

Чекови бр. 01391239, 01391234 и 01391235 од тековна сметка бр. 331/56 на име Панов Благој, ул. "Благој Горев" бр. 169/2-3, Велес. (27615)

Чекови бр. 0140000007741, 0140000347625 од бр. 0140000347630 до 0140000347632 и од бр. 0140000412162 до 0140000412181 од тековна сметка бр. 07402877 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Лазаровски Крсте, Скопје. (27486)

Чекови бр. 0100002743926 и 0100002743930 од тековна сметка бр. 0002291346 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Арсовски Мирослав, Скопје.

Работна книшка издадена од во Скопје на име Короскока Мира, Скопје. (26536)

Работна книшка издадена од во Скопје на име Бенквиг Асанов, ул. "Виетнамска" бр. 58, Скопје. (26555)

Работна книшка на име Ерхан Дурак, Скопје. 26771

Работна книшка на име Михајловски Христо, Скопје.

Работна книшка на име Ибро Куртагик, Скопје.

Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓурѓи-ца Божиновска, Скопје. (26692)

Работна книшка издадена во Скопје на име Мили-кевиќ Драгомир, Скопје. (26763)

Работна книшка издадена во Скопје на име Златко Ѓорѓиовски, Скопје. (26842)

Работна книшка на име Кидров Валериј, ул. "Љуп-чо Сантов" бр. 87, Кочани. (26915)

Работна книшка на име Бошковски Дејан, Куманово. (26919)

Работна книшка на име Зуноска Јулијана, Струга. (26920)

Работна книшка на име Мицев Ѓорѓи, Штип. (26921)

Работна книшка на име Росев Зоран, ул. "Кирил и Методиј" бр. 12, Штип. (26922)

Работна книшка на име Стојовска Лета, ул. "Бито-лска" бр. 88, Битола. (26921)

Работна книшка на име Смилеска Виолета, нас. Карпош 100/23, Куманово. (26925)

Работна книшка на име Здравски Стојан, с. Пелин-це, Куманово. (26926)

Работна книшка на име Атанасова Весна, с. Пекл-ани, Внина. (27119)

Работна книшка издадена во Скопје на име Котес-ки Дејан, Скопје. (27134)

Работна книшка издадена во Скопје на име Котес-ка Ирена, Скопје. (27135)

Работна книшка издадена во Скопје на име Борис Георгиевски, Скопје. (27138)

Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓорѓи-евски Мирослав, Скопје. (27141)

Работна книшка издадена во Куманово на име Јон-уз Шаип, Скопје. (27150)

Работна книшка издадена во Скопје на име Алекс-ова Маја, Скопје. (27211)

Работна книшка издадена во Скопје на име Пол-ски Јагош, Скопје. (27427)

Работна книшка издадена во Скопје на име Исупо-вски Јонуз, Скопје. (27456)

Работна книшка издадена во Скопје на име Исупо-вски Весел, Скопје. (27457)

Работна книшка издадена во Скопје на име Стојан-овска Маја, Скопје. (27488)

Работна книшка издадена во Скопје на име Ибра-хим Алити, с. Грушино, Скопје. (27489)

Работна книшка на име Ристевска Весна, ул. "Бут-енбергова" бр. 1 Б, Скопје. (27491)

Работна книшка на име Јасмина Стоилова, с. Грла-ни, Внина. (27496)

Работна книшка на име Гоцевски Бранко, с. Врти-славица, Делчево. (27500)

Работна книшка на име Адемиоски Исмаил, с. Ок-тиси, Струга. (27502)

Работна книшка на име Папучкоски Нове, с. Крив-огаштани, Прилеп. (27506)

Работна книшка на име Мечкова Лидија, ул. "Бор-ка Талевски" бр. 123, Прилеп. (27508)

Работна книшка издадена во Скопје на име Сашо Србиновски, Скопје. (27532)

Работна книшка издадена од во Скопје на име Стан-ковска Петранка, Скопје. (27564)

Работна книшка на име Филев Филе ул. "С. Стојме-нов" бр. 10, Радовиш. (27616)

Работна книшка на име Јордан Јанев, Кочани. 27618

Работна книшка на име Вице Јанев с. Тркање, Кочни. (27619)

Работна книшка на име Баткоски Стојан, Струга. (27624)

Работна книшка на име Салкоски Идриз с. Лабун-ишта, Струга. (27624)

Работна книшка на име Руситоски Анифија, с. Пласница, Мак. Брод. (27630)

Работна книшка на име Јаковлески Нестор, Гостивар. (27622)

Свидетелство за 8 одд. на име Сеји Ремзије, с. Ве-лешта, Струга. (27622)

Лична карта на име Михајлова Маријана, Злетово, Пробиштип. (27123)

Избирачка легитимација на име Масковски Наум, ул. "Гоце Делчев" бр. 44, Ресен. (27120)

Избирачка легитимација на име Николоска Стој-на, Гостивар. (27124)

Избирачка легитимација издадена од СО "Центар" Скопје на име Сали Шефкет, ул. "Димче Мирчев" бр. 16, Скопје. (27129)

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-ба" - Скопје на име Благоје Урошевски, с. Црешево, Скопје. (27130)

Решение за занаетчиска дејност на име Авдовик Да-ут, с. Оризари, Велес. (26930)

Здравствена книшка на име Нешкоски Бранко, ул. "8 ми Септември" бр. 42 а, Крушево. (26934)

Девизна штедна книшка бр. 2081-16 издадена од Охридска банка на име Јанески Димитрија, ул. "Илија Симчески" бр. 40, Охрид. (26788)

Девизна штедна книшка издадена од Охридска ба-нка на име Милев Владимир, ул. "Борис Кидрич" бр. 12, Струга. (26912)

Даночна картичка бр. 4030992164647 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Пандовски Коста, ул. "В. Маучовски" бр. 15/1, Скопје. (26812)

Избирачка легитимација на име Авдеи Крснериг, ул. "Вьетнамска" бр. 896, Скопје. (26781)

Избирачка легитимација на име Дјафер Крснериг, ул. "Вьетнамска" бр. 896, Скопје. (26783)

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Баба" - Скопје на име Злате Лозановски, Скопје. 26855

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-ба" - Скопје на име Трајковска Весна, Скопје. (26867)

Избирачка легитимација на име Ристо Наумовски, с. Љубојно, Ресен. (26914)

Избирачка легитимација на име Бојковски Тодџе, ул. "Горче Петров" бр. 296, Куманово. (26927)

Избирачка легитимација на име Васка Конеска, ул. "Октомвриска" бр. 125, Прилеп. (26931)

Избирачка легитимација на име Никола Конески, ул. "Октомвриска" бр. 125, Прилеп. (26932)

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-ба" - Скопје на име Кемановиќ Божидар, нас. Илинден, ул. "600" бр. 27, Скопје. (26965)

Избирачка легитимација издадена од СО "Центар" Скопје, на име Стојмир Милчов, Скопје. (26965)

Избирачка легитимација на име Весна Блажевска, бул. "Партизански Одреди" бр. 7/2, Скопје. (27611)

Избирачка легитимација на име Тодор Ничевски, Козле 263, Скопје. (27612)

Избирачка легитимација на име Петра Ничевска, Козле 263, Скопје. (27613)

Избирачка легитимација на име Талевски Кирил, ул. "Цветан Димов" бр. 163 Б, Битола. (27614)

Избирачка легитимација на име Мердјан Мурави, Св. Николе. (27626)

Избирачка легитимација на име Јанева Славка, ул. "Кр. република" бр. 78, Струмица. (27627)

Избирачка легитимација на име Нинески Војче, с. Лажани, Прилеп. (27629)

Свидетелство за 8 одд. на име Гоце Јакимовски, ул. "Д. Арсов" бр. 26, Крива Паланка. (27501)

Свидетелство за 8 одд. на име Сеји Ремзије, с. Ве-лешта, Струга. (27622)

Свидетелство на име Димитрова Анета, Штип. (27622)

Здравствена книшка на име Исљана Имери, ул. "11 Ноември" бр. 234, Куманово. (27620)

Избирачка легитимација издадена од СО "Центар" - Скопје на име Павлина Наумовска, ул. "Водњанска" бр. 14, Скопје. (27430)

Избирачка легитимација на име Лозановски Алек-сандар, ул. "Романија" бр. 6, Битола. (27504)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-2030 од 27 јули 2000 година, Ко-мисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица - Кочани, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ ШТО (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на Јавниот повик бр. 3/2000 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна едини-ца Кочани, ул. "Никола Карев" 66 Кочани.

- Предмет на Јавниот повик бр. 3/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како и можни носители на набавка за прибирање понуди за изведба на градежни и градежно-занајтчиски работи за станбен објект на ул. "Роза Петрова" бб во Кочани.

- Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност, со седиште во Република Македонија. Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Кочани има потреба од утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврдување на изведувач на градежно и градежно-занајтчиски работи со станбен објект на ул. "Роза Петрова" бб во Кочани.

Понудувачите своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки),
- Економско-финансиски бонитет оригинал или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки),
- Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката,
- Список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-инсталатерски работи,
- Договор за заеднички настап или список на подизведувачи,
- Референци,
- Список на стручен кадар,
- Доказ-извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган во оригинал со кој понудувачот ќе докаже дека не е под стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење дејност,
- Документ за регистрација на дејноста.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да приложат документи и податоците од точка 2 на овој повик.
- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката (не отворај) како и бројот на Јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака, со која би можел да се идентификува понудувачот.
- Рок за прием на документите изнесува 10 дена.
- Понудите се доставуваат до набавувачот Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Кочани, ул. "Никола Карев" бб Кочани, со назнака за Комисијата за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање на архивата на набавувачот. Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во едно друго гласило.

Увид во тендерската документација, е можен секој работен ден во просториите на ЈПССДП на Република Македонија - ПЕ Кочани ул. "Никола Карев" бб, Кочани.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Друштвото за промет на големо и мало "БАЛКАН" Коста, Зоран и Андреја ДОО, генерален дистрибутер на BRITISH AMERICAN TOBACCO, Germany, одржа седница на ден 28.06.2000 година и ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRITISH AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се утврдува како што следи:

ЛАКИ СТРАЈК КСБ	80,00 денари
ЛАКИ СТРАЈК ЛАЈТЕ КСБ	80,00 денари
КЕНТ 100	80,00 денари

Член 2

Цената е со вкalkулиран ДДВ и почнува да важи од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Управител,
Коста Јанковски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
2528. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2000 година - Националниот празник на Република Македонија.....	4159
2529. Одлука за разрешување и за именување член на Советот за безбедност на Република Македонија.....	4159
2530. Одлука за определување царински контингенти при увоз на нафтни деривати ..	4159
2531. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	4160
2532. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	4160
2533. Упатство за административната постапка за користење на царински квоти.....	4160
2534. Упатство за административната постапка за користење на квантитативните ограничувања.....	4164
2535. Решение за овластување на правно лице за вршење обележување, евиденција и утврдување на сопственоста на добитокот.....	4168
2536. Решение за овластување на правно лице за водење матично книговодство, селекција и следење на состојбите во сточарството.....	4168
2537. Одлука на Државната изборна комисија..	4168
Исправка на Одлуката за обезбедување средства за трошоците за работата на Советот за радиодифузија.....	4169
Исправка на Одлуката за именување претседатели, членови и заменици на општинските изборни комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	4169

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лелџин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.